



ГЛОБАЛЕН
СТАНДАРД
ЗА ОТЧЕТНОСТ
НА ГРАЃАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ



12 ЗАЛОЖБИ ЗА ДИНАМИЧНА ОТЧЕТНОСТ

ШТО Е ГЛОБАНИОТ СТАНДАРД?

Глобалниот стандард е референтен стандард кој опфаќа заедничко разбирање на глобално ниво за тоа што е динамична отчетност. Стандардот е развиен од иницијативи за отчетност од Африка, Азија, Австралија, Европа, Северна Америка, Латинска Америка и Карибите.

Глобалниот стандард вклучува 12 заложби за динамична отчетност кои граѓанските организации (ГО) ветуваат дека ќе ги остварат и врз основа на кои може да се определи нивната одговорност. Истиот претставува особено практична рамка која е прилагодлива на различни културни, географски и организациски потреби, преку употреба на едноставен јазик без жаргони и што помалку стручна терминологија. Со својот поедноставен, но сепак сеопфатен пристап, Глобалниот стандард им овозможува на граѓанските организации, без разлика на нивната големина или опсег, да ги подберат своите практики на отчетност, а со тоа и нивната ефективност.

КОЈ МОЖЕ ДА ГО КОРИСТИ?

Глобалниот стандард може да го користат иницијативи за отчетност ширум светот за да ги усогласат своите постоечки стандарди или да развијат нови стандарди за отчетност. Стандардот не е наменет да ги замени постоечките иницијативи. Доколку кодексите за отчетност ширум светот се подобро усогласени меѓу себе, тогаш ќе има поголема споредливост и намалување на трошоците за размена.

Стандардот може да се користи на доброволна основа како референтна точка за:

- граѓанските организации, мрежите на граѓански организации и групите за застапување, за да ги подберат нивните стандарди и практики за отчетност;
- владите и донаторите, за да создадат овозможувачки регулативи и политики за финансирање на граѓанските организации;
- сите засегнати страни, да бараат одговорност и отчетност од граѓанските организации; и
- граѓанските организации, за да овозможат создавање на ефективни партнерства.

#ДИНАМИЧНАОТЧЕТНОСТ

Поимот динамична отчетност, развиен од организацијата Restless Development, опишува што значи да се биде отчетен актер во граѓанското општество, транспарентно да се работи со засегнатите страни и да се учи од нив со цел да се зголеми нашето влијание и ефективност. Ваквото динамично разбирање на отчетноста кое ги става луѓето во центарот на процесот на донесување одлуки е самата суштина на Глобалниот стандард.

Целта на Глобалниот стандард е да биде почетна точка за глобално движење во чиј фокус е динамичната отчетност, преку преставување на рамка низ која ќе се спроведуваат заеднички цели и вредности кои ги соединуваат граѓанските организации низ светот.

Доколку илјадници граѓански организации го практикуваат динамичкиот пристап кон отчетност, тој има потенцијал да го преобрази целиот граѓански сектор во еден особено одговорен и актер кој ги вклучува сите засегнати страни, создава доверба и го употребува нивниот придонес за да оствари поголемо влијание.

Нашиот тим е желен да го слушне вашето мислење, ве молиме контактирајте не за да дознаете повеќе за Глобалниот стандард и како можете да се вклучите во нашите активности! feedback@csostandard.org